

Дата 01.12.2015

ПРИМАТЕЛИ НА ПЕНЗИИ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

НЛБ Тутунска банка АД Скопје
Деловен Сектор Деловна мрежа
Ул. Мајка Тереза бр.1
МК-1000 Скопје, Р.Македонија
Тел
SWIFT: TUTNMK22
www.tb.com.mk

ПОНУДА ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИЈА ПРЕКУ СРЕБРЕН ПАКЕТ

НЛБ Тутунска банка за Вас го нуди единствениот **Сребрен пакет** за исплата на пензија преку трансакциска сметка со можност за користење на дополнителни продукти и услуги по најповолни услови.

Поволности кои Ви ги нуди Сребрениот пакет:

- **Исплата на Вашата пензија на 1-ви во месецот**
- **Дозволено пречекорување** на трансакциска сметка до 2 пензии
- **Бесплатни VISA Electron дебитна картичка**
- Можности за плаќање на **рати без камата со Пензионер + Maestro** картичките и користење на попусти во продажни места со кои Банката и СЗПМ имаат склучено договор
- **Бесплатна Master Card Standard кредитна картичка** - единствената картичка која самата плаќа на рати
- **Бесплатна VISA Classic кредитна картичка** со можност за отплата на Вашите обврски согласно Вашите можности и потреби
- **Бесплатна НЛБ Тутунска банка – Зегин кобрендирана кредитна картичка** со можност за плаќање на рати без камата во сите продажни места на Зегин
- **НЛБ Штеди го кусурот** - единствена можност да штедите и кога трошите со Вашите картички
- **Можност за користење на НЛБ кредити со пониски каматни стапки, поповолни услови и полиса за осигурување од незгоди**
- **Можност за рефинансирање** на постоечки кредити во Банката и кредити од други банки
- Можност за користење на **депозитни продукти** со повисоки каматни стапки
- **Бесплатно НЛБ Мини Клик** електронско банкарство

Исплата на плата преку трансакциска сметка со VISA Electron дебитна картичка

Дозволено пречекорување	До 2 пензии
Членарина	Без членарина за цело времетраење
Камата	0,01% годишна камата на позитивно салдо 11,25% годишна камата на дозволено пречекорување
Членарина	Без членарина за цело времетраење
Дополнителни картички	Бесплатно до 2 дополнителни картички за првата година
Потребна документација	1. Фотокопија од лична карта 2. Чек за пензија / пензиско ливче
Услов за одобрување на лимит	До 73 години старост на клиентот <ul style="list-style-type: none"> • За пензионери до 70 години - без жиранти • За пензионери од 70 – 73 години – 1 жирант

Пензионер + Maestro ко-брендирана дебитна картичка на НЛБ Тутунска банка со Сојуз на здруженија на пензионери на РМ (СЗПМ)

Членарина	300 мкд годишна членарина - на 12 месечни рати по 25 мкд
Лимит	Се користи дозволениот лимит на трансакциската сметка
Камата	0,01% годишна камата на позитивно салдо 11,25% годишна камата на дозволено пречекорување
Можност за плаќање на рати	За трансакции до 1.500 мкд во целост На 3 рати од 1500 до 3.000 мкд без камата На 6 рати од 3.000 до 4.500 мкд без камата На 9 рати од 4.500 до 6.000 мкд без камата На 12 рати над 6.000 мкд без камата
Дополнителни картички	100 МКД годишна членарина за дополнителна картичка

Кредитни картички: VISA Classic и MasterCard Standard

Членарина	Без членарина за првата година на користење Без членарина за следните години за промет поголем од 20.000 МКД годишно	
Лимит	До 3 пензии (максимум 60.000 МКД, распределени на сите кредитни картички по желба на клиентот)	
Можности за плаќање на рати	Master Card Standard До 3.000 мкд во целост 6 рати од 3.000 до 12.000 мкд 12 рати од 12.000 до 24.000 мкд 24 рати над 24.000 мкд	За плаќања со VISA Classic Месечна отплата од 5%, 10% или 100% во зависност од Вашите потреби
Камата	0,01% годишна камата на позитивно салдо 11,25% годишна камата	
Трошоци за апликација	300,00 мкд	
Грејс период	Безкаматен грејс период до 45 дена.	
Дополнителна картичка	Бесплатно до 2 дополнителни картички за првата година	
Потребна документација	1. Чек за пензија/пензиско ливче 2. Копија од важечка лична карта 3. Потврда за вработување и лични примања со заверена изјава и административна забрана за жирантот	
Услов за одобрување на кредитна картичка / обезбедување	До 73 години старост на клиентот <ul style="list-style-type: none"> • За пензионери до 68 години - без жиранти • За пензионери од 68 - 73 години - 1 жирант 	

КРЕДИТИ - Сребрен потрошувачки кредит (Промотивен период до 31.12.2015 година)

Максимален износ	Мах 600.000 МКД
Каматна стапка	7,9% годишна каматна стапка
Рок на отплата	До 60 месеци или до 72 години старост (до рок на отплата)
Манипулативен трошок	БЕЗ МАНИПУЛАТИВЕН ТРОШОК !!!
Трошок за апликација	900,00 мкд
Предвремена отплата	Без трошоци за предвремена отплата
Услов	1. Клиенти кои примаат пензија преку НЛБ ТБ 2. Услов за кредитоспособност: мес.ануитет <= 1/3 од пензија
Обезбедување	Без хипотека, без залог
	1. Без жиранти или еден/двајца кредитоспособни жиранти во зависност од износот на кредитот: - за кредити до 100.000,00 МКД без жиранти - за кредити од 100.000,00 до 180.000,00 МКД – 1 кредитоспособен жирант - за кредити од 180.000 до 600.000 МКД - 2 кредитоспособни жиранти
	БЕЗ МЕНИЦА Административна забрана од жирантите (доколку има)

Бесплатно НЛБ Мини Клик – електронско банкарство за физички лица

Без надомест за приклучок
 Можност за web преглед на сите сметки (состојба и аналитика)
 Можност за плаќање на редовни месечни трошоци без провизија

Функционалности на дебитните и кредитните картички и трајни налози

1. Подигање на готовина без провизија со Maestro и VISA Electron од банкоматите на НЛБ Тутунска банка и банките од НЛБ групацијата во Црна Гора, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово и подигање на готовина со кредитните картички по исти провизиони стапки како на банкоматите на НЛБ Тутунска банка.
2. Можност за плаќање до 48 рати без камата со сите кредитни картички на Банката - на продажните места со кои Банката има склучено договор за плаќање на рати без камата. Листа на продажни места и повеќе информации за услугата на www.nlbtb.com.mk – Купување на рати без камата.
3. 24 часа / 365 дена корисничка поддршка на 02/ 15 600
4. Трајни налози за плаќање на обврски по основ на картички, кредити, режиски трошоци и сл.